



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

ИНСТИТУТ ЗА  
СОЦИОЛОШКИ И  
ПОЛИТИЧКО  
ПРАВНИ  
ИСТРАЖУВАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
ВО СКОПЈЕ

# ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА

ПРОГРАМИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ - ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ



ТРАДИЦИЈА ОД 1965 ГОДИНА

# ПОЛИТИЧКИ НАУКИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

## Едногодишни студии

### Задолжителни предмети

- Човековите права и трансформацијата на светските политики (компаративни политики за човековите права)
- Демократија, моќ и граѓанство
- Применета политика и политичка анализа
- Методологија на општествени истражувања

### Изборни предмети

- Национализмот и етничките конфликти
- Политичка антропологија
- Конструктивно разрешување конфликти
- Медиуми и политика
- Човекова безбедност
- Мултикултурализам
- Попуациона политика
- Изборни системи и политички партии
- Етничките конфликти и меѓународната безбедност
- Слобода на изразување
- Глобализација и Европска интеграција
- Политичка култура и комуникации
- Политички менаџмент
- Политичка психологија
- Граѓанско општество

## Двогодишни студии

### Задолжителни предмети

- Човековите права и трансформацијата на светските политики (компаративни политики за човековите права)
- Демократија, моќ и граѓанство
- Применета политика и политичка анализа
- Политичка антропологија
- Конструктивно разрешување конфликти
- Методологија на општествени истражувања

### Изборни предмети

- Национализмот и етничките конфликти
- Медиуми и политика
- Човекова безбедност
- Мултикултурализам
- Попуациона политика
- Изборни системи и политички партии
- Етничките конфликти и меѓународната безбедност
- Слобода на изразување
- Глобализација и Европска интеграција
- Политичка култура и комуникации
- Политички менаџмент
- Политичка психологија
- Граѓанско општество



Магистрантите, по успешното завршување на програмата, се стекнуваат со звање магистер по политички науки и човекови права, со можност за кариера во различни области, како на пример: политика, образование, истражувачка дејност, јавна и државна администрација, медиуми, меѓународни организации, асоцијации на граѓани/невладини организации.

Појдовна позиција на студиите претставуваат човековите права и менаџирањето на конфликтите, едни од најголемите предизвици на современата политика - создавање на свет во кој што е можно поголем број луѓе да уживаат што е можно поголем број права и слободи.

Првите студенти на оваа студиска програма се запишани во учебната 1967/68 година.



# СОЦИОЛОГИЈА- МЕНАЏМЕНТ НА ОПШТЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ

## Едногодишни студии

### Задолжителни предмети

- Социологија
- Економска социологија
- Политичка социологија
- Методологија на социолошки истражувања

### Изборни предмети

- Социологија на населби
- Социологија на култура
- Политичка култура и комуникација
- Социологија на нацијата
- Социологија на брак и семејство
- Социологија на религија и социологија на морал
- Глобализација на културата
- Мултикултурализмот
- Социологија на етнички односи
- Социјална антропологија
- Социологија на масовни комуникации
- Политичка религија
- Вовед во менаџмент
- Социо-економски карактеристики на глобализацијата
- Социологија на труд
- Комуникација со социјалните медиуми
- Демократија, моќ и граѓанство



## Двогодишни студии

### Задолжителни предмети

- Социологија
- Социологија на промени
- Социологија на култура
- Економска социологија
- Методологија на општествени истражувања
- Методологија на социолошки истражувања

### Изборни предмети

- Академско пишување
- Општествено политичко уредување на Република Македонија
- Социологија на брак и семејство
- Социологија на населби
- Социологија на религија и социологија на морал
- Глобализација на културата
- Социологија на мултикултурализмот
- Социологија на етнички односи
- Социјална антропологија
- Социологија на масовни комуникации
- Предизвици и дилеми: Одговор на криминалот
- Социологија на нацијата
- Граѓанско општество и општествениот развој
- Социо-економски карактеристики на глобализацијата
- Социологија на труд





Студентите коишто ќе ги завршат студиите на овој модул ќе развијат способност за критичко мислење и дискутирање, оригинално и креативно поставување на тезите во областа на социо-културата и нивно соодветно образложување и научно аргументирање. Студентите со стекнатото теоретско знаење, како и знаењето стекнато од релевантните истражувања ќе може да ги применат непосредно при поставувањето на конкретни прашања, проблематизирањето на постојните прашања како и соодветно да пристапат кон промислување и елаборирање на прашањата од социологијата на македонското општество. Стекнатите знаења ќе им овозможат да се вмрежат во интернационалните организации во коишто може да партиципираат, особено со изработка на оригинални научни трудови. Студентите ќе се стекнат со вештина како да ги осознаат, разберат и интерпретираат носечките теории во социологијата, потоа социологијата на промени, методологијата на социолошките истражувања, економската социологија и социологијата културата и политичката комуникација, коишто ги мапирале клучните автори кои воглавном го дале својот прилог при сотановувањето и развивањето на оваа научна дисциплина. Воедно, студентите ќе се подучуваат на критичко читање и ќе се насочуваат како да ги аплицираат во нивните трудови, во коишто ќе се поттикнуваат да пишуваат за современите случувања во оваа сфера.

Овие студии започнуваат со работа во учебната 1967/68 година.

# КУЛТУРАТА ВО ЕРАТА НА КИБЕРНЕТИКАТА

## Едногодишни студии

### Задолжителни предмети

- Култура и идентитет
- Културата во кибернетичкиот простор
- Културата и комуникациите во ерата на кибернетиката
- Методологија на истражувања од областа на културата и дигиталните технологии

### Изборни предмети

- Културни политики и културни институции
- Култура, град и општество
- Кибер психологија
- Визуелна култура
- Феноменологија на филмската комуникација

Магистрантите, по успешното завршување на студиската програма, се стекнуваат со звање магистер по културологија, со можност за вработување во различни сфери, како на пример: образовни и културни институции, универзитети, министерства, истражувачки институции, медиуми, културни и креативни индустрии, невладини организации, меѓународни организации и фондации.

Со завршување на студиите, магистрантите ќе развијат способност за анализа на информациите и основните елементи на културолошкиот пристап; Способност за културолошка анализа на социјалните промени, општествените концепти, глобалните процеси и политичката култура, за начинот на живеење и уметностите.

Оваа студиска програма постои од учебната 2011/12 година.



# КОМУНИКАЦИИ

## Едногодишни студии

### Задолжителни предмети

- Методологија на општествени истражувања
- Комуникологија со комуникациски теории
- Односи со јавност

### Изборно-задолжителни предмети

- Нови медиуми и социјални мрежи
- Интерперсонална комуникација

### Изборни предмети

- Глобализација и комуникации
- Политичка култура и комуникација
- Медиуми и граѓанско општество
- Интеркултурна комуникација
- Медиуми, теорија и анализа
- Етика и деловно комуницирање
- Јавно мислење
- Компјутерска комуникација и киберкултура
- Медиуми и политика
- Менаџмент во медиуми
- Новите медиуми и човековите права



## Двогодишни студии

### Задолжителни предмети

- Комуникологија со комуникациски теории
- Односи со јавност
- Интерперсонална комуникација
- Глобализација и комуникации
- Методологија на општествени истражувања
- Методологија на комуниколошки истражувања

### Изборни предмети

- Политичка култура и комуникација
- Медиуми и граѓанско општество
- Интеркултурна комуникација
- Нови медиуми и социјални мрежи
- Етика и деловно комуницирање
- Јавно мислење
- Компјутерска комуникација и киберкултура
- Медиуми и политика
- Менаџмент во медиумите и културните институции
- Медиумска психологија





Магистрантите, по успешното завршување на програмата, се стекнуваат со звање магистер по комуникации, со можност за вработување во различни области, како на пример: **односи со јавност, образование, менаџмент** и други административни дејности. Овие студии се наменети за кандидати кои претендираат на вработување (или се веќе вработени) во **медиумската и културна индустрија** - особено во телевизијата, радиото, печатот и издавачката дејност, како и **во едукација и тренинг**.

Овој студиум се занимава со **клучот за социјалната интеграција**, а со тоа и човечкиот опстанок - комуникацијата. Во 21-от век, кога комуникацијата и вербалната и невербалната е во основата на сè што правиме, кога светот стана глобална заедница, но и страшен предизвик за интегрирање на луѓе со различни културни потекла, овој студиумот има за цел стекнување знаења за масовната и интерперсоналната комуникација, вербалните и невербалните знаци и однесувања, модели на однесување, меѓусебна доверба, разрешување на конфликти, лидерство, градење на тим, функција и процес на комуникација, критики и конструктивни повратни информации, поефективно комуницирање со технологијата, следење на масовните медиуми, битисувањето и користењето на сајбер просторот.

Втор циклус на студии на оваа програма се организираат од учебната 1980/81 година.



# МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

## Едногодишни студии

### Задолжителни предмети

- Менаџмент на човечки ресурси
- Методологија на општествени истражувања
- Економика на трудови ресурси
- Стратегиски менаџмент

### Изборни предмети

- Професионален и кариерен развој
- Трудово право
- Организациско однесување
- Менторство
- Оперативен менаџмент
- Односи со јавност
- Претприемништво
- Менаџмент на квалитет
- Менаџмент на промени
- Водство
- Ергономија
- Системи за наградување
- Современ синдикализам
- Меѓучовечка интеракција и комуникација
- Културни институции и управување
- Проектен менаџмент



## Двогодишни студии

### Задолжителни предмети

- Менаџмент
- Менаџмент на човечки ресурси
- Методологија на општествени истражувања
- Економика на трудови ресурси
- Стратегиски менаџмент
- Истражувачки методи во менаџмент на човечки ресурси

### Изборни предмети

- Професионален и кариерен развој
- Трудово право
- Организациско однесување
- Оперативен менаџмент
- Менторство
- Односи со јавност
- Водство
- Менаџмент на промени
- Претприемништво
- Ергономија
- Системи за наградување
- Менаџмент на квалитет
- Современ синдикализам
- Меѓучовечка интеракција и комуникација
- Културни институции и управување
- Проектен менаџмент
- Граѓанско општество



Оваа програма е прв основан постдипломски студиум од областа менаџмент на човечки ресурси во земјата, и постои од 1991 година. Студиската програма ги задоволува образовните потреби за следните позиции:

- Професионалец за човечките ресурси: раководител или извршител во одделот за ЧР, професионалец за одделни аспекти на третманот на ЧР во владини или приватни организации: министерства, локална самоуправа, агенции за посредување при вработување, консултански фирми;
- Менаџер на мала или средна фирма или функциски менаџер во средна или голема фирма, раководител во јавна институција (образовна, здравствена, социјална и сл.);
- Консултант за менаџмент и менаџент на човечки ресурси.



# ОПШТЕСТВЕН РАЗВОЈ

## Едногодишни студии

### Задолжителни предмети

- Развојна економија
- Бизнис и развој
- Институции и развој
- Методологија на општествени науки и статистички методи

### Изборни предмети

- Социјална антропологија
- Здравствена политика
- Култура и развој
- Правда и развој
- Историја и политика на ЕУ
- Психологија на животната средина
- Психологија на заедницата
- Социологија на македонското општество
- Организациско однесување и развој
- Односите со јавноста и опкружувањето
- Граѓанското општество и општествениот развој
- Ресторативна правда: старо-нови предизвици
- Род, криминал и казнено-правен систем
- Човечки капитал и развој

## Двогодишни студии

### Задолжителни предмети

- Развојна економија
- Бизнис и развој
- Институции и развој
- Социјална антропологија
- Методологија на општествени науки и статистички методи
- Методологија на општествен развој

### Изборни предмети

- Здравствена политика
- Култура и развој
- Правда и развој
- Историја и политика на ЕУ
- Психологија на животната средина
- Психологија на заедницата
- Социологија на македонското општество
- Организациско однесување и развој
- Односите со јавноста и опкружувањето
- Граѓанското општество и општествениот развој
- Ресторативна правда: старо-нови предизвици
- Род, криминал и казнено-правен систем
- Човечки капитал и развој



Целта на студиите од втор циклус „Општествен развој“ е да понуди интердисциплинарно знаење и анализа во областа на социо-економскиот развој релевантен за Република Северна Македонија и за земјите во развој. Областа на студиите по Општествен развој паралелно изучува повеќе дисциплини: социологија, економија, политички науки, право, организациони науки, антропологија, демографија, психологија и култура.

Основната идеја во интердисциплинарниот пристап на оваа академска дисциплина е неможноста да се проучат развојната политика, идентификување и креативното решавање на сложените развојни проблеми, користењето на природните ресурси, сиромаштијата, нееднаквоста, бизнисот, популацијата, институциите на пазарната економија, човековите права и демократизацијата, развојните и научните истражувања во проекти во една научна област.

Студентите кои успешно ќе ги завршат овие студии, имаат можност да ја градат својата кариера во консалтинг компании, јавни институции на национално и локално ниво, бизнис секторот и во домашни и меѓународни невладини организации. Оние кои се ориентирани кон академската кариера, своето образование можат да го продолжат на докторско студии по социологија, економија, организациони науки, политички науки, право, меѓународно право, комуникации, демографија, во земјата и странство.

Оваа програма се организира од учебната 2014/15 година.

## Наставно-научен кадар од Институтот ангажиран во реализацијата на програмите

- Проф.д-р Емилија Симоска
- Проф.д-р Мирјана Најчевска
- Проф.д-р Панде Лазаревски
- Проф.д-р Славејко Сасајковски
- Проф.д-р Ружица Цацаноска
- Проф.д-р Петар Атанасов
- Проф.д-р Наташа Габер Дамјановска
- Проф.д-р Мирјана Борота Поповска
- Проф.д-р Ганка Цветанова
- Вонр. проф.д-р Горан Јанев
- Вонр.проф.д-р Маријана Марковиќ
- Вонр.проф.д-р Елеонора Серафимовска
- Вонр.проф.д-р Марија Топузовска Латковиќ
- Вонр.проф.д-р Анета Цекиќ
- Вонр.проф.д-р Бојана Наумовска
- Доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска

## Наставно-научен кадар од други институции ангажиран во реализацијата на програмите

- Проф.д-р Кирил Постолов, Економски факултет, УКИМ
- Проф.д-р Николај Кузиновски, Машински факултет, УКИМ
- Проф.д-р Радмил Поленаковиќ, Машински факултет, УКИМ
- Проф.д-р Владимир Трајковиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
- Проф.д-р Виолета Петроска Бешка, Филозофски факултет, УКИМ
- Проф.д-р Верица Јанеска, Економски институт, УКИМ
- Проф.д-р Силвана Мојсовска, Економски институт, УКИМ
- Проф.д-р Дејан Мицковиќ, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ
- Проф.д-р Тодор Каламатиев, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ
- Проф.д-р Моме Спасовски, Медицински факултет, УКИМ
- Вонр.проф.д-р Стојанка Мирчева, Факултет за безбедност, УКЛО
- Проф.д-р Небојша Вилиќ, Факултет за драмски уметности, УКИМ
- Проф.д-р Сашо Насев, Факултет за драмски уметности, УКИМ



Бул. Партизански Одреди 66, П. фак 435  
1000 Скопје, Република Северна Македонија

02/3061-119

[contact@isppi.ukim.edu.mk](mailto:contact@isppi.ukim.edu.mk)

[www.isppi.ukim.edu.mk](http://www.isppi.ukim.edu.mk)